



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Понеделник, 31 декември 1951
Број 34

Год. VII

Овој број чини 12 дин. Претплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка број 801.901702

144

На основа чл. 73, точ. 4 од Уставот на НРМ, по предлог од Владата на Народна Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1952 ГОДИНА

I

До донесување на буџетот на Народна Република Македонија 1952 година ќе се врши привремено финансирање на потребите на Народна Република Македонија и на народните одбори по пат на тромесечни планови на приходите и расходите на периодот јануари — март 1952 година.

Привременото финансирање ќе се врши во границите на кредитите одобрени на поодделни ресори и установи во Републиканскиот буџет и во буџетите на народните одбори за 1951 година, а спрема потребите за периодот јануари — март 1952 година.

Наголемување на кредитите може да се врши само во границите на новите економски цени што ќе важат во 1952 година.

II

Реализираните приходи и извршените расходи на основа тромесечниот план на приходите и расходите за периодот јануари — март 1952 година сочинуваат составен дел од буџетот на Народна Република Македонија и буџетите на народните одбори за 1952 година.

III

Овој Указ ќе му се поднесе на Народното собрание на Народна Република Македонија за потврда на неговото наредно заседание.

У. бр. 47

Скопје, 26 декември 1951 година
Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Мито Димитриевски, с.р.

Претседател,
Страхил Гигов, с.р.

145

Врз основа на чл. 70 од Уредбата за данокот на доход ("Службен весник на НРМ" бр. 3/49) и Решението на Владата на ФНРЈ за даночните стопи на данокот на доход ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/51), по предлог на Министерот на финансии, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

I

За пресметување данокот на доход на земјоделските домаќинства се пропишуваат следните стопи:

На даночна основица		Даночна стопа
		% ¹
	до 30.000	4
преку	30.000 " 40.000	5
"	40.000 " 50.000	6
"	50.000 " 60.000	6,5
"	60.000 " 70.000	7
"	70.000 " 80.000	8
"	80.000 " 90.000	8,5
"	90.000 " 100.000	9
"	100.000 " 110.000	10
"	110.000 " 120.000	11
"	120.000 " 130.000	12
"	130.000 " 140.000	14
"	140.000 " 160.000	16
"	160.000 " 180.000	18
"	180.000 " 200.000	20
"	200.000 " 220.000	22
"	220.000 " 250.000	24
"	250.000 " 260.000	26
"	260.000 " 280.000	28
"	280.000 " 300.000	30
"	300.000 " 320.000	32
"	320.000 " 340.000	35
"	340.000 " 360.000	38
"	360.000 " 380.000	40
"	380.000 " 400.000	43
"	400.000 " 450.000	46
"	450.000 " 500.000	49
"	500.000 " 550.000	52
"	550.000 " 620.000	55
"	620.000 " 700.000	59
"	700.000 " 750.000	63
"	750.000 " 800.000	65
	преку 800.000	70

На приходите стечени од окуќница и од друго лично стопанство земјоделските домаќинства што се зачленети во селанските работни задруги плаќаат данок на доход на земјоделските домаќинства за 30%¹ понизок од другите обврзници по овој даночен облик.

Правото за плаќање данок во смисла на претходниот став им припаѓа на оние домаќинства што влегле во селанска работна задруга пред да истече првата половина на годината за која што се врши разрез на данокот.

На тутунопроизводителите што ќе ја испорачат целата договорена количина им се внесува во основицата за пресметување на данокот само 80% од примената накнада.

Вредноста на туѓата работна сила употребена на работите околу обработката на тутуц, памук, лозје и други сезонски работи што ги врши најголемиот дел од земјоделските домаќинства со туѓа работна сила, се признава како режија при пресметувањето на даночната основица. Висината на надниците за пресметување вредноста на туѓата работна сила како и работите за кој што вредноста на употребената туѓа работна сила ќе се признае како режија, ја определува Министерот

за финансии во согласност со Министерот-Претседател на Советот за земјоделство и шумарство.

Одредбите од претходните два става се однесуваат на сите домаќинства што имаат приходи од тутун, памук и дозја, без оглед дали се во прашање земјоделски домаќинства или не.

II

Данок на доход на задругите и задругарите плаќаат:

1) Земјоделските задруги на приходите што им ги делат на задругарите според трудот — по пропорционална стопа од 3%.

Земјоделските задруги не плаќаат данок на делот од приходот што се внесува во задружните фондови, без оглед за која цел се наменети фондовите.

2) Занаетчиските и другите задруги на приходите што се внесуваат во задружните фондови — по пропорционална стопа од 4%, освен на приходите што се ослободени по чл. 27 од Уредбата за данокот на доход, а на приходите што им се делат на задругарите според трудот, по пропорционална стопа од 5%.

3) До колку задругите им делат на членовите доход и според нивните удели односно според обемот на нивното послување со задругата, на така поделениот доход плаќаат данок за 25% понизок од данокот пресметан по стопите за данокот на доход на земјоделските домаќинства.

Во овој случај пресметувањето на данокот се врши според доходот што отпаѓа просечно на едно домаќинство.

III

За пресметување данокот на делот од доходот што го остваруваат занаетчиските домаќинства од стопанската дејност се пропишуваат следните стопи:

На даночна основица				Даночна стопа			
од	до	основица	до	основица	до	основица	преку
		6.000	150	3%		6.000	
од	6.000	"	330	4%	од	"	12.000
"	12.000	"	650	5,5%	"	"	20.000
"	20.000	"	1.200	9%	"	"	30.000
"	30.000	"	3.000	14%	"	"	50.000
"	50.000	"	7.200	21%	"	"	80.000
"	80.000	"	15.600	40%	"	"	120.000
"	120.000	"	31.600	65%	"	"	160.000
"	160.000	"	57.600	70%	"	"	200.000
преку	200.000	250.000	92.600	75%	"	"	250.000

На занаетчиските домаќинства што се занимаваат со квалитетно занаетчиско производство како и на оние што се занимаваат со художествени и специјални занаети ќе им се намали пресметаниот данок по предните стопи до 50% согласно решението што ќе го донесе Министерот за финансии во согласност со Министерот-Претседател на Советот за индустрија и градежништво на Владата на Народна Република Македонија.

На занаетчиските домаќинства им се намалува данокот за 5% по овој облик за држање на секој ученик во стопанството на кој учењето не му трајало повеќе до две години.

Занаетчиските домаќинства што во својата работа користат туѓа работна сила ќе плаќаат поголем данок од пресметаниот по предните стопи и тоа:

- а) за 5% ако користат еден платен работник;
- б) за 10% ако користат два платени работници; и
- в) за 20% ако користат три или повеќе платени

работници. Учениците во стопанството не се сметаат за туѓа работна сила.

Занаетчиските домаќинства што го употребуваат еден платен работник поради старост или болест на оној што го води занаетот се исклучуваат од ова зголемување на данокот.

Занаетчиските домаќинства кои покрај доходот од стопанската дејност имаат доход и од имоти плаќаат данок на доход од имот, по скалата на данокот на доход од имотот и тоа по стопата што и одговара на збирот на доходот од стопанската дејност и од имотот.

За доходот од стопанската дејност се применува стопата од соодветната скала што и одговара на висината на тој доход.

Вкупниот износ на данокот во никој случај не може да биде понизок од данокот по скалата за данокот од стопанската дејност применета на вкупниот доход на занаетчиското домаќинство.

IV

За пресметување данокот на доход од други занимања се пропишуваат следните стопи:

На даночна основица				Даночна стопа			
од	до	основица	до	основица	до	основица	преку
		12.000	360	5%		12.000	
"	12.000	"	760	7%	"	"	20.000
"	20.000	"	1.460	9%	"	"	30.000
"	30.000	"	3.260	14%	"	"	50.000
"	50.000	"	7.460	25%	"	"	80.000
"	80.000	"	17.460	48%	"	"	120.000
"	120.000	"	36.660	60%	"	"	160.000
"	160.000	"	60.660	65%	"	"	200.000
"	200.000	"	93.160	70%	"	"	250.000
преку	250.000	300.000	128.160	75%	"	"	300.000

За пресметување данокот на доход од имоти се пропишуваат следните стопи:

На даночна основица				Даночна стопа			
од	до	основица	до	основица	до	основица	преку
		12.000	1.200	18%		12.000	
"	12.000	"	2.640	20%	"	"	20.000

"	30.000	"	50.000	4.640	"	+	30%	"	"	"	30.000
"	50.000	"	80.000	10.640	"	+	40%	"	"	"	50.000
"	80.000	"	120.000	22.640	"	+	60%	"	"	"	80.000
"	120.000	"	160.000	46.640	"	+	70%	"	"	"	120.000
"	160.000	"	200.000	74.640	"	+	80%	"	"	"	160.000
"	200.000	"	250.000	106.640	"	+	85%	"	"	"	200.000
преку			250.000	149.140	"	+	90%	"	"	"	250.000

Во случај на мешани приходи (од занимања и имоти) ќе се применуваат прописите како и за занаетчиските домаќинства.

V

1) Носачи, тестераши, улични продавци на весници, чистачи на чевли и слични работници плаќаат данок по следни износи:

- во места до 5.000 жители 200 дин. годишно.
- во места до 20.000 жители 300 дин. годишно.
- во места до 50.000 жители 400 дин. годишно.
- во места до 100.000 жители 600 дин. "
- во места преку 100.000 жители 800 дин. "

2) Добитниците на опклади на трки, спортски и други приредби по стопата од 10%.

3) Забавните радни што патуваат 3% од остварениот промет и

4) Сите други радни што патуваат во постојан годишен износ од 400 динари.

VI

Основицата за пресметување на данокот на доход се заокружуваат и тоа:

а) Основиците до 100.000 дин. се заокружуваат на цели 1.000 динари со тоа што износите до 500 динари се заокружуваат на пониската илјада, а износите преку 500 динари на повисоката илјада динари;

б) основиците преку 100.000 динари се заокружа-

ваат на цели 5.000 динари, со тоа што се износите до 2.500 динари заокружуваат на пониските цели пет илјади динари, а износите преку 2.500 динари на повисоките цели пет илјади динари.

VII

Данокот по повисоката даночна стопа не може да биде повисок од данокот по најблиската пониска даночна стопа наголемена со разликата на даночната основа поради која што би требало да се примени повисоката даночна стопа.

VIII

Се овластува Министерот за финансии по потреба да пропишува поблиски напатствија за извршувањето на ова решение.

IX

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија", со тоа што по овие стопи ќе се изврши разрезот на данокот на доход за 1951 година.

Бр. 2209 од 27-XII-1951 год. — Скопје

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с.р.

Подпретседател на Владата на НРМ
и Министер на финансии,
Н. Минчев, с.р.

146

Врз основа на член 19, точка 8 и член 29 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947—1951, Владата на Народна Република Македонија на предлог на Министерот — Претседател на Советот за просвета, наука и култура донесува

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПЛАНИНАРСКИТЕ ЗНАКОВИ И ПЛАНИНАРСКИТЕ ТЕХНИЧКИ ПОМОШНИ СРЕДСТВА

I

Со цел да се унапреди планинарството Планинарскиот сојуз на Македонија може да поставува и одржува планинарски знаци и планинарски технички помошни средства.

II

Планинарски знаци во смисол на оваа Наредба се сметаат: патокази, ориентациони табли и други знаци за правец на патиштата и за далечината од определени места, знаци за страните на светот и надморската висина, столбови и други знаци кои се на камен, дрво или на други предмети поставени или означени со броеви, слова, зборови, бои или на друг начин, со цел да се овозможи, олесни и обезбеди планинарството.

Планинарски технички и помошни средства во смисол на оваа Наредба се сметаат: средствата за спасување, средствата за давање лекарска помош, планинарски жигови, планинарски споменици, спомен-плочи, справи за олеснување искачување на стени, средства за покажување правците и јачината на ветерот, средства за мерење на водените талози, на воздушниот притисок и на топлотата како и други технички средства, кои се поставени со цел за унапредување на планинарството или во врска со планинарството и кои се означени како планинарски.

III

Со парична казна до 5.000 дин. ќе се казни, до колку не се работи за кривично дело:

1) кој неовластено поставува, ги преиначува или ги премакнува планинарските знаци или планинарските технички помошни средства;

2) кој неовластено ги уништи, уклони и оштети планинарските знаци или планинарските технички помошни средства.

IV

Органите и службените лица надлежни за чување шумите, ловиштата и патиштата должни се да се грижат и за чување на планинарските знаци и планинарските технички помошни средства.

V

Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 2168 од 20-XII-1951 год., Скопје.

Претседател на Владата на
Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с.р.

Министер-Претседател на Советот
за просвета, наука и култура,
Д. Цамбаз, с.р.

147

На основание Општото упутство за наголемувањето тарифата во друмскиот сообраќај на Советот за сообраќај и врски при Владата на ФНРЈ под број 1594/20-X-1951 година и овластување на Министер-Претседателот на Советот за сообраќај и врски при Владата на ФНРЈ, Министер-Претседател на Советот за индустрија и градежи на НРМ, во согласност со Министерот за финансии на НРМ донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И БАГАЖ ВО МЕГУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ СООБРАКАЈ.

1. Сите јавни сообраќајни и други претпријатија кои вршат јавен превоз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај, ќе наплатуваат по следните возарински ставки:

а) Превоз на патници

За превоз на патници со автобуси во меѓумесни автобуски сообраќај ќе се наплатува по оваа табела:

Ред. бр.	Растојание од—до клм	Возна цена на дин.	Ред. бр.	Растојание од—до клм	Возна цена на дин.
1.	0—5	30	25.	90—95	522
2.	5—8	50	26.	95—100	550
3.	8—10	60	27.	100—105	578
4.	10—13	78	28.	105—110	605
5.	13—16	96	29.	110—115	632
6.	16—19	114	30.	115—120	660
7.	19—22	132	31.	120—125	688
8.	22—25	150	32.	125—130	710
9.	25—28	168	33.	130—135	738
10.	28—31	186	34.	135—140	760
11.	31—34	204	35.	140—145	785
12.	34—37	222	36.	145—150	800
13.	37—40	240	37.	150—155	816
14.	40—43	258	38.	155—160	832
15.	43—46	275	39.	160—165	848
16.	46—50	295	40.	165—170	864
17.	50—55	315	41.	170—175	880
18.	55—60	335	42.	175—180	900
19.	60—65	355	43.	180—185	925
20.	65—70	385	44.	185—190	950
21.	70—75	412	45.	190—195	975
22.	75—80	440	46.	195—200	1.000
23.	80—85	468	47.	200—210	1.050
24.	85—90	495	48.	210—220	1.100

Преку 220 клм за секои започнати 10 клм ќе се наплатува уште по 50 динари.

б) Превоз на багаж

За превоз на секое парче багаж во тежина до 20 кгр. ќе се наплатува по следната табела:

На релацијата од	0 до	20 клм по	Дин.	25 за 1 парче
"	"	" 21 "	40 "	" " 40 " 1 "
"	"	" 41 "	60 "	" " 50 " 1 "
"	"	" 61 "	80 "	" " 60 " 1 "
"	"	преку 81 "	" " 80 "	" " 1 "

Рачен багаж се превозува бесплатно.

Под рачен се подразбира оној багаж кој патникот го држи во скут, кој не зазема место, не пречи на патниците и кој не е потежок од 6 кгр.

в) Сите до сега законски прописи остануваат и понатаму во сила во истиот процент пресметан од новата цена на возната карта.

Изузетно останува непроменета во истиот апсолутен износ повластицата за патувања на членовите на синдикатот, кога тие го користат законскиот годишен одмор.

За багаж не важаат никакви повластици.

II

Тарифата за превозување на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на НР Македонија ("Сл. весник на НРМ" од 1949 година) останува во сила во колку не се противни на прописите на ова решение.

III

Ова Решение стапува на снага со денот на објавувањето во "Сл. весник на НРМ", а ќе се применува од 28 ноември 1951 година.

Бр. 239 од 22-XI-1951 год., Скопје.

Министер-Претседател на Советот за индустрија и градежи на НРМ,
Б. Темелковски, с. р.

Согласен
Министер за финансии на НРМ,
Н. Минчев, с. р.

148

Државната арбитража при Владата на НРМ — Скопје на основа точ. 5 и 6 од Напатствието за назначување и работење на арбитражните вешти лица, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НРМ

На територијата на долу наведените градови и места за 1952 год. се назначуваат за вешти лица и тоа:

I. ЗА ГЕВГЕЛИЈА И ОКОЛИЈАТА

1) Поп-Костов Кулишев Методи, технички раководител во Фондот за механизација, — Гевгелија, за машини и градежи.

2) Јосифов Јосифа Кирил, магационер во Градското трговско претпријатие "Снабдител" — Гевгелија, — за бои и бојадисани материи.

3) Митренцов Јована Васил, мајстор специјалист во Столарската кооперација во Гевгелија, — за дрвенарија.

4) Курчиев Петра Димитар, директор на Градското народно претпријатие "Гранап" — Гевгелија, — за текстилна индустрија,

5) Чавдаров Дина Горѓи, градежни раководител, во Градежното претпријатие "Вардар" — Гевгелија, — за градежни материјали и услуги.

6) Каркалјашев Никола Кирил, набављач во Градското трговско претпријатие "Снабдител" Гевгелија, — за земјоделски производи, емиш и др.

7) Брзилов Андона Ристо, касиер во Градското народно трговско претпријатие "Гранап" — Гевгелија — за млеко, млечни производи и месо.

8) Илин Костадин Петар, планер во О.Н.О. — Поверенство за земјоделство — Гевгелија, — за земјоделски производи, и средства за билна заштита.

9) Христов Матеја Јунело, директор на Институтот за свиларство — фабрика за свила — Гевгелија, — за свила и свилубуино семе.

10) Камберов Мицов Миљо, магационер во Производителното претпријатие "Караорман" — Гевгелија, — за граѓа, огревно дрво и кумур.

II. ЗА ГОСТИВАР И ОКОЛИЈАТА

1) Кироски, Киро, столар, пом. раководител во Столарската работилница. — Гостивар живее на ул. "Мајор Чедо Филиповски" бр. 27, — за производи од дрвна индустрија.

2) Сотироски Војо, аптекар во Околиската аптека, живее на "Плоштад Маршал Тито" бр. 29, — за производи од хемиска индустрија.

3) Тримчески Раде, директор на Радио центар, живее на ул. "Сл. Пепоски" бр. 29. — за радио техника.

4) Канчески Стилјан, службеник во Град. трг. претпријатие — Гостивар, живее на ул. "Сл. Пепоски" бр. 2. — за огревно дрво.

5) Митрески Најо, службеник во Градското трговско претпријатие — Гостивар, живее на ул. "Пандо Попоски" бр. 11, — за производи од текстилна индустрија.

6) Смилески Старко, лимар, живее на ул. "Васил Васиљоски" бр. 17, — за производи од метална индустрија.

7) Чако Фајима Мустафа, сарач, живее на ул. "Југословенска Армија" бр. 48, — за производи од кожна индустрија.

8) Крстоски Ангел, зидарски техник, во ГНО, — Гостивар, живее на ул. "18 ноември" бр. 2, — за градежни материјали и услуги.

9) Јанкоски Вукашин, директор во Градското земјоделско стопанство — Гостивар, живее на ул. "Иво Рибар — Лола" бр. 65, — за производи од прехранбена индустрија.

10) Попоски Глигор, службеник во ОНО — Повер. за земјоделство, живее на ул. "Југословенска Армија", — за земјоделски производи.

III. ЗА КАВАДАРЦИ И ОКОЛИЈАТА

1) Стефанов Душан, тенкеџија од Кавадарци, — за производи на метална индустрија.

2) Мукаетов Ангел, инвеститор на Винарската изба во Кавадарци, — за производи од хемиска индустрија.

3) Сејзов Ристо, раководител на Столарската работилница при претпријатието "Кожух", — за производи на дрвна индустрија.

4) Хаџи Василев Васо, трг. продавач во "ОТРАП", — за производи од текстилна и кожарска индустрија.

5) Паракеов Благо, претседател на Советот за комунални работи и градежништво при ОНО — Кавадарци, — за градежни материјали.

6) Мукаетов Димчо, техник по градежи при ОНО — Кавадарци, — за градежни материјали.

7) Чејков Лазо, стручњак по сухомеснати производи при Претпријатието "Исхрана" — Кавадарци, — за производи од прехранбена индустрија.

8) Шишков Нако, агроном од Кавадарци, — за земјоделски производи.

9) Врангелов Герасим, откупувач, — за земјоделски производи.

10) Бошков Клименти, откупувач, — за земјоделски производи.

IV. ЗА КИЧЕВО И ОКОЛИЈАТА

1) Рил. Јован, главни мајстор во Металната работилница, живее на ул. "Први мај" бр. 20, — за механика, машини, лимарски и др. работи.

2) Божиноски Алексо, машин-бравар и лимар, механичар по водовод, канализација и дрездер во Градското народно претпријатие "Услуги", — Гостивар, живее на ул. "Лазар Колишевски" бр. 32, — за производи од метална индустрија.

3) Стршеноски Мирко, пом. комерцијалист, главен снабдител на Околинското трговско претпријатие, живее на ул. "Маршал Тито", — за производи од хемиска индустрија, лак, бои и др.

4) Змејкоски Стојан, директор на Дрводелската кооперација "Пролетер", живее на ул. "Светозар Темпо", — за производи од дрвна индустрија, намештај, врати, прозори и др.

5) Ахмедоски М. Ибраим, раководител на главниот магацин за текстил и др. на Околинското трговско претпријатие, живее на ул. "Маршал Тито", — за производи од текстилна и кожна индустрија.

6) Буклески Михо, пом. комерцијалист, главен снабдител во "ОКОПС", живее на ул. "Лазар Колишевски", — за производи од текстилна и кожна индустрија.

7) Димитријоски Аритон, градежен техник во Градежното претпријатие "Дреново", живее на ул. "Лазар Колишевски", — за градежни материјали (графа, тули, вар и др.)

8) Јовановски Синадин, планер во ОНО — Поверенство за трговија, живее на ул. "Лазар Колишевски" бр. 36, — за производи од прехранбена индустрија (ко-

лонијал, месо, млеко, алкохолни и безалкохолни пијалоци, емиш и зарзават).

9) Мицкоски Јосиф, главен агроном во ОНО — Фонд за механизација, живее на ул. "Маршал Тито", — за земјоделски производи.

10) Горгијоски Живко, бравар и рудар, живее во село Лисичани — Кичевско, — за руда и јаглен.

V. ЗА КОЧАНИ И ОКОЛИЈАТА

1) Герасимов Јанев Иван, мајстор лимар, живее на ул. "Љупчо Сантов", — за производи од метална индустрија и метални услуги.

2) Дробина Матеја, инженер во Фабриката за нишесте, — за производи од хемиска индустрија.

3) Хаџи Василев Благој, член на Управниот одбор во Столарската кооперација "Р. Кратовче", живее на ул. "Љупчо Сантов", — за производи од дрвна индустрија.

4) Беличев Иван, директор на Нар. банка, живее на ул. "Јор. Орце", — за производи од текстилна и кожарска индустрија.

5) Илиев Панов Иван, член на Управниот одбор во Кондурациската кооперација "Балкан", живее на ул. "Димитар Влахов", — за производи од кожарска индустрија (кожи, гон и кондури).

6) Јосифов Владо, градежен службеник по кап. изградба во Фондот за механизација, живее на ул. "Сграшо Ербабче", — за градежен материјал и услуги.

7) Кертатов Михаил, стручњак по месни производи и конзерви во Угостителското претпријатие "ХУ-НАП", живее на ул. "Коле Неделковски", — за производи од прехранбена индустрија.

8) Алексов Стојан, агроном, в. д. директор во Градската економија "Искра", — за земјоделски производи.

VI. ЗА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА

1) Анастасовски Коце, лимар, живее на ул. "Прохор Пчински", — за производи од метална индустрија

2) Јаначковски Ванче, продавач во Фондот за механизација, живее на ул. "Маршал Тито" бр. 20, — за производи од хемиска индустрија.

3) Срчочовски Владо, референт по туризам во ОНО — Пов. за трговија, живее на ул. "Генерал Темпо" бр. 15, — за градежна столарија.

4) Каранфиловски Крсто, раководител на манифактурната продавница во Трговското претпријатие "Напредок", живее на ул. "Партизанска" бр. 7, — за производи од текстилна индустрија.

5) Трајчевски Стојан, директор на Градежното претпријатие "Руен", живее на ул. "Осоговска" бр. 15, — за градежни материјали.

6) Стевчевски Стево, директор на Трговското претпријатие "Напредок", живее на ул. "Васил Левски" бр. 6, — за производи од прехранбена индустрија.

7) Цековски Киро, агроном во ОНО — Поверенство за земјоделство, живее на ул. "Генерал Темпо" бр. 8, — за земјоделски и хемиски производи.

8) Ивковски Славе, раководител на база Житен фонд, живее на ул. "Борис Сарафов", бр. 8, — за земјоделски производи (жито и семе).

9) Ангеловски Мирко, кондурација, живее на ул. "Илинденска" бр. 38, — за производи од кожна индустрија.

10) Стојановски Стеван, евидентичар во Производното претпријатие "Бела Вода", живее во село Узем, — за огревно дрво и јаглен.

VII. ЗА КУМАНОВО И ОКОЛИЈАТА

1) Тасевски Методије, директор во "Исхрана" бр. 1, живее на ул. "Видое Смилевски" бр. 47, — за земјоделски производи (емиш и зарзават).

2) Гаревски Душко, шеф на комерцијалното одделение во Угостителското претпријатие "ХУНАП" бр. 1,

живее на ул. "Иво Рибар — Лола" бр. 37, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

3) Костовски Тодор, магационер во "Исхрана" бр. 2, живее на ул. "Градина" бр. 5, — за месо и производи од месо.

4) Димитриевски Коста, продавач во "Колонијал" бр. 1, живее на ул. "Техеранска" бр. 1, — за млеко и тестени производи.

5) Арсовски Илија, директор на Конфекционото претпријатие "Киро Фетак", живее на ул. "Салтир Наумов" бр. 2, — за производи од текстилна индустрија.

6) Димитриевски С. Јордан, столар, живее на ул. "Ј. Краина", бр. 10, — за производи од дрвна индустрија.

7) Дувлис Илија, службеник во "Исхрана" бр. 1, живее на ул. "Ген. Пеко Дапчевик" бр. 36, — за тестени производи.

8) Атанасов Борис, службеник во "Исхрана" бр. 1, живее на ул. "Александар Ранковиќ" бр. 7, — за колонијални стоки.

9) Секирарски Борис, благајник во "Исхрана" бр. 2, живее на ул. "Иво Рибар — Лола" бр. 20, — за земјоделски производи (жито и семе).

10) Гарај Јосип, мајстор надмлинар во Мелница "Македонија", живее на ул. "Д. Божинов" бр. 13, — за земјоделски производи — брашно.

11) Марковски Александар, мајстор тулар, во Туланата "Вардар", живее на ул. "Димитар Влахов" бр. 13, — за градежни материјали (тули и керамида).

12) Спасовски Гоко, директор на Електричната централа, живее на ул. "Кратовска" бр. 12, — за производи на метална индустрија.

13) Петровски Киро, директор на Столарското претпријатие "Димче Еребица", живее на ул. "11 октомври", — за производи од дрвна индустрија.

14) Ивановски Прокопие, директор на Градското претпријатие "Пелинце", живее на ул. "Цветко Узуновски" бр. 6, — за градежни материјали.

15) Краљевски Бобе, магационер во "Колонијал" бр. 1, живее на ул. "Генерал Темпо" бр. 182, — за јаглен.

VIII. ЗА ПРИЛЕП И ОКОЛИЈАТА

1) Костоски Леце, директор на Градското претпријатие "Димче Митрев", — за метални услуги.

2) Слабејкоски Круме, занаетчија, живее на ул. "210" бр. 56, — за производи од метална индустрија и машински услуги.

3) Милчиноски Ице, раководител во Инвалидското претпријатие, живее на ул. "146", — за стакларија.

4) Здравевски Лазо, технички раководител во Градското народно претпријатие "Илинден", живее на ул. "К. Јосифовски", — за производи на дрвна индустрија (намештај и др.).

5) Илиоски Пешо, раководител во Здружното претпријатие "Тарзан", живее на ул. "109" бр. 12, — за производи од дрвна индустрија.

6) Ачкоски Боге, директор во "На-Ма", живее на ул. "106" бр. 6, — за производи од текстилна индустрија, кинкалерија и конфекција.

7) Савевски Павле, раководител во "Комбинат за гуми и чевли", живее на ул. "9 септември", — за производи од кожна индустрија.

8) Атанасовски Трајко, мајстор тулар, живее на ул. "144" бр. 1, — за градежни материјали (тули).

9) Филиповски Благоја, градежен техник во Градското народно претпријатие "Мукос", живее на ул. "193" бр. 18, — за градежни материјали и услуги.

10) Миноски Орде, комерцијалист во Градското народно претпријатие "Народен борец", живее на ул. "Борко Талевски", — за производи од прехранбена индустрија — колонијални стоки.

11) Тренкоски Орде директор на Градското народно претпријатие "Црвени Стени", живее на ул. "112" бр. 12, — за алкохолни пијалоци.

12) Филиповски Димче, директор на Градското народно претпријатие "Јоско Сандански", живее на ул. "204" бр. 3, — за земјоделски производи.

13) Петкоски Тодор, земјоделски техничар во ГНО — Прилеп, живее на ул. "Маршал Тито" бр. 87, — за земјоделски производи.

IX. ЗА РЕСЕЌ И ОКОЛИЈАТА

1) Чукалевски Пере, продавач во Трговското претпријатие "ОТРАП", — за производи на метална индустрија.

2) Кочовски Ставре, бојација во Претпријатието Фонд за механизација, — за производи од хемиска индустрија.

3) Бошевски Тирче, технички раководител во Столарското претпријатие "Прогрес", — за производи од дрвна индустрија.

4) Доновски Кире, снабдувач во Трговското претпријатие "ОТРАП", — за производи од текстилна индустрија.

5) Петковски Митко, продавач во Трговското претпријатие "ОТРАП", — за производи од текстилна индустрија.

6) Гештаков Кимче, технички раководител при Кондурациската работилница "Пелистер", — за производи од кожна индустрија.

7) Ташовски Наум, директор на Градежното претпријатие "Слога", — за градежни материјали.

8) Симјановски Илија, снабдувач во Претпријатието Фонд за механизација, — за производи од прехранбена индустрија.

9) Василевски Јордан, директор на Градската економија "Снабдувач", — за земјоделски производи.

10) Ивановски Гоше, директор на Угостителското претпријатие "ХУНАП" бр. 1, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

X. ЗА СКОПЈЕ И ОКОЛИЈАТА

1) Божинов Никола, бојација, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "370" бр. 18, — за производи од хемиска индустрија (бои и лакови).

2) Ефремов Методи, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "Маршал Тито" бр. 21, — за козметички препарати.

3) Велков Јован, столар, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "127" бр. 11, — за производи на дрвна индустрија (намештај).

4) Поп Тонев Ангел, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "125" бр. 110, — за производи од текстилна индустрија.

5) Стаматов Димче, службеник во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "131" бр. 6, — за производи од текстилна индустрија (конфекција).

6) Манасиев Јордан, кондурација, во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "288" бр. 41, — за производи од кожна индустрија.

7) Новев Димче, продавач во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "288" бр. 18, — за производи од текстилна индустрија (свила).

8) Велков Јордан, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "468" бр. 24, — за производи од текстилна индустрија (памук).

9) Сатер Реџеп, продавач, во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "185"

бр. 2, — за производи од текстилна индустрија (трикотаж, чорапи, галантерија).

10) Каилов Нуки, службеник во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "126" бр. 4, — за кинкалерија.

11) Михаилов Миле, службеник во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "Браќа Миладинови" бр. 16, — за производи од текстилна индустрија (волна).

12) Иванов Трипо, кондурација, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "29 ноември" бр. 73, — за производи од кожна индустрија (кондури и кожна галантерија).

13) Лазовски Ацо, раководител во Градското трговско претпријатие за индустриски стоки, живее на ул. "Иван Рибар" бр. 62, — за железарија.

14) Шефкет Нука, стаклар, шеф на склад во Градското претпријатие за колонијал, живее на ул. "43" бр. "178" бр. 22, — за стакло.

15) Димовски Михо, главен магационер во Градското претпријатие за колонијал, живее на ул. "43" бр. 64, — за колонијал.

16) Тодоровски Панче, пом. магационер во Градското претпријатие за колонијал, живее на ул. "327" бр. 64, — за колонијал.

17) Аговски Киро, комерцијалист во Градското претпријатие за колонијал, живее на ул. "331-а" бр. 2, — за колонијал.

18) Георгиев Доксим, комерцијалист во Градското претпријатие за колонијал, живее на ул. "Едвард Кардел" бр. 3, — за колонијал.

19) Димитровски Стојан, инструктор во Градското претпријатие за колонијал, живее на ул. "Загребачка" бр. 2, — за колонијал.

20) Марковски Киро, директор на Фабрика "Пролетер", живее на ул. "Народен фронт" бр. 12, — за производи од дрвна индустрија.

21) Најдов Анатол, тех. раководител во Фабрика "Пролетер", — за градежни материјали (тули и керамиди).

22) Лазаревски Драги, лимар, предрботник во Претпријатието "Коце Металец", живее на ул. "Железничка" бр. 12, — за производи од метална индустрија.

23) Симонов Ване, лимар предрботник во Претпријатието "Коце Металец", живее на ул. "140" бр. 62, — за производи од метална индустрија.

24) Миљковиќ Драгољуб, технички раководител, живее на ул. "11 октомври" бр. 50, — за производи од метална индустрија.

25) Чакаров Стојан, работник, живее во населба Авто Команда, — за производи од метална индустрија.

26) Мирчевски Мирче, бравар, живее на ул. "Јосиф Јосифов" бр. 11, — за производи од метална индустрија.

27) Зарик Раде, бравар, живее на ул. "265" бр. 2, — за производи од метална индустрија.

28) Наумов Унчо, казанџија, живее на ул. "172" бр. 4, — за производи од метална индустрија.

29) Туниќ Димитрие казанџија, живее на ул. "Вардарска" бр. 42, — за производи од метална индустрија.

30) Станоев Киро, аналитичар во Поверенството за угостителство и туризам при ГНО — Скопје, живее на ул. "176" бр. 23, — за алкохолни пијалоци.

31) Милошевски Тихо, раководител, живее на ул. "185" бр. 21, — за алкохолни пијалоци.

32) Трајковски Панче, комерцијалист, живее на ул. "280" бр. 7, — за алкохолни пијалоци.

33) Мазнев Панта, благајник во Поверенството за угостителство — туризам при ГНО — Скопје, живее на ул. "Орце Николов" бр. 24, — за алкохолни пијалоци.

34) Трпчевски Киро, месар-кобасичар, директор

на Градското претпријатие за месо-риба и месни производи, живее на ул. "428" бр. 8, — за месни и сувомеснати производи.

35) Анчевски Лазо, месар-кобасичар, продавач во Градското претпријатие за месо-риба и месни производи, живее на ул. "11 октомври" бр. 76, — за месни и сувомеснати производи.

36) Антон Новак, месар-кобасичар, мајстор во Градското претпријатие за месо-риба и месни производи, живее на ул. "433" бр. 26, — за месни и сувомеснати производи.

37) Дуковски Ѓорѓи, постар стопански помошник во Градското претпријатие за млеко и млечни производи, живее на ул. "Народен фронт" бр. 58, — за млечни производи.

38) Апостоловски Кузман, магационер во Градското претпријатие за млеко и млечни производи, живее на ул. "Народен фронт" бр. 58, — за млечни производи.

39) Бошковски Доксе, раководител во Градското претпријатие за млеко и млечни производи, живее на ул. "Народен фронт" бр. 58, — за млечни производи.

XI. ЗА ГРАД СТРУГА

1) Бари Акив, шеф на Механичката работилница на Транспортното претпријатие, — за производи од метална индустрија.

2) Миладинов Димитри, секретар на Народна техника, — за хемикалии.

3) Пожаноски Славе, директор на Дрводелското претпријатие, — за производи од дрвна индустрија.

4) Василевски Божин, благајник во Производителното претпријатие, — за градежни материјали и услуги.

5) Ковач Анастас, град. техник во Производителното претпријатие, — за градежни материјали и услуги.

6) Јанкоски Сандре, шеф на набавното одделение во Околинското трговско претпријатие, — за производи на текстилна индустрија.

7) Шута Ламбуш, набавувач во Околинското трговско претпријатие, — за производи на текстилната индустрија.

8) Поповски Ристо, виши земјоделски техник во ОНО — Поверенство за земјоделство, — за овоцтарство.

9) Белески Димче, агроном во Фондот за механизација, — за земјоделски производи.

10) Џулановски Владо, службеник во Угостителското претпријатие, — за производи од прехранбена индустрија.

XII. ЗА СТРУМИЦА И ОКОЛИЈАТА

1) Пачоов Борис, бравар, живее на ул. "Караорман" бр. 17, — за производи од метална индустрија.

2) Макасчиев Ване, бравар во ГНО, живее на ул. "Орце Николов" бр. 9, — за производи од метална индустрија.

3) Каракосев Аристид, бојација во Инвалидското занаетчиско претпријатие, живее на ул. "29" бр. 55, — за производи од хемиска индустрија.

4) Димитровски Трајко, столар во Градската столарска работилница, живее на ул. "Боро Џони" бр. 7, — за производи од дрвна индустрија.

5) Стојанов Никола, столар во ОКООПС, живее на ул. "Карпуш" бр. 3, — за производи од дрвна индустрија.

6) Николчев Тимо, директор во ГРАНАП. — живее на ул. "Стив Наумов" бр. 33, — за производи од текстилна и кожна индустрија.

7) Тодоров Томе, шеф на комерцијално одделение во "На-Ма", живее на ул. "9" бр. 28, — за производи од текстилна и кожна индустрија.

8) Узунов Георѓи, тулар, во Претпр. "Бел Камен", живее на ул. "Карпуш" бр. 20, — за градежни материјали (тули и вар).

9) Младенов Ристо, директор во Претпр. "Бел Камен", живее на ул. "36" бр. 2, — за градежни материјали (тули и вар).

10) Танчев Танчо, директор во Претпр. "Месо-леб", живее на ул. "Калинин" бр. 3, — за производи од прехранбена индустрија.

11) Арсев П. Боро, комерцијалист, доставчик во Претпр. "Исхрана", живее на ул. "42" бр. 6, — за производи на прехранбена индустрија.

12) Стојков Георги, потпретседател на СРЗ — Струмица, ул. "Ј. Јосифовски" бр. 36, — за земјоделски производи.

13) Михајлов Крум, агроном во СРЗ — Струмица, живее на ул. "42" бр. 21, — за земјоделски производи.

14) Трајков Л. Јамо, раководител во Гр. стопанство, живее на ул. "36" бр. 26, — за јаглен и дрво.

15) Стеов Ристо, претседател на Управ. одбор на Претпр. "Месо-леб", живее на ул. "27" бр. 4, — за јаглен и дрва.

XIII — ЗА ТЕТОВО И ОКОЛИЈАТА

1) Марушка Иван, механичар-моторист, главни мајстор во Фондот за механизација, живее на ул. "Белградска" бр. 9, — за производи од метална индустрија.

2) Гуровски Трпуш, претседател на Планската комисија при ГНО, живее на ул. "Иво Рибар-Лола" бр. 126, — за производи од метална индустрија.

3) Ефтовски Чедо, директор на Претпр. "Б. Кочовски", ул. "Т. Циповски" бр. 12, — за производи од дрвна индустрија.

4) Костовски Глиша, технички раководител на Столарската работилница, — за производи од дрвна индустрија.

5) Атанасовски Тоде, директор на Претпријатието, "Леб", живее на ул. "Гоце Делчев" бр. 69, за производи од прехранбена индустрија.

6) Бацовски Зако, магационер по колонијал во "Гранап" ул. "Гоце Делчев" бр. 229, — за производи од прехранбена индустрија.

7) Меновски Форе, раководител на менза, живее на ул. "Народен фронт" бр. 6, — за производи од прехранбена индустрија.

8) Ферали Акиф, потпретседател на ГНО, живее на ул. "Охридска" бр. 10, — за земјоделски производи.

9) Илиевски Ацо, инж. агроном, во Стоп. "Полог", живее во Земјод. техникум, — за земјоделски производи.

10) Кандикијан Љупчо, фармацевт-раководител на Градска аптека, живее на ул. "Т. Циповски" бр. 63, — за производи од хемиска индустрија.

11) Јовановски Димко, мајстор во Кожара "Шар", живее на ул. "Гоце Делчев" бр. 67, — за производи од хемиска индустрија.

12) Спировски Јоцо, — шеф на комерц. одделение во "Гранап", живее на ул. "К. Јосифовски Питу" бр. 90, — за производи од текстилна и кожна индустрија.

13) Томовски Васил, херихтер, живее на ул. "Страшо Пинџур" бр. 19, — за производи од текстилна и кожарска индустрија.

14) Павловски Крсто, раковод. на град. објекти во Град. претпријатие "Ограп", живее на ул. "В. Цивирвири" бр. 3, — за градежни материјали.

15) Марина Глиша, градежни инженер, технички раководител на Претпр. "Бетон", живее на ул. "Т. Циповски" бр. 18, — за градежни материјали.

XIV. ЗА ГРАД ТИТОВ ВЕЛЕС

1) Јакимов Трајко, бравар, во Претпр. за метални производи "Браќа Кошулчеви", живее на ул. "Сараевска" бр. 4, — за производи од метална индустрија (лим. железо) и услуги.

2) Тахов Наке, машиниста во Керамична фабрика, "Вила Зора", живее на ул. "Колѐ Неделковски" бр.

13, — за машини.

3) Мартулков Благој, технички раководител во Градската столарска работилница "Богдан Каракостов", живее на ул. "Владимир Назор" бр. 71, — за производи од дрвна индустрија (намештај, дрвенарија и огревно дрво).

4) Славков Славко, шеф на набавно-продајното одделение во Мешовитото трговско претпријатие "Робна куќа", живее на ул. "Браќа Поп-Јорданови" бр. 15, — за производи од текстилна индустрија (трикотаж и свила).

5) Ангелов Кирил, продавач во Мешовитото трговско претпријатие "Робна куќа", живее на ул. "Вардарска" бр. 49, — за галантерија и кинкалерија.

6) Јанев Панче, книговодител во Мешовитото трговско претпријатие "Робна куќа", живее на ул. "Владимир Назор" бр. 51, — за производи на кожна индустрија.

7) Грбов Киро, директор на Градежен. одбор на ГНО, живее на ул. "Карл Липних" бр. 4, — за градежни материјали и услуги.

8) Грацковалиев Јован, продавач во Градското трговско претпријатие "Чука" живее на ул. Московска" бр. 24, — за производи од хемиска индустрија.

9) Божиновски Глигор, агроном, во Градското земјоделско стопанство "Бабуна", живее на ул. "Маршал Тито" — нови згради, — за земјоделски производи.

10) Велевски Петар, бригадир во Ложионицата — Титов Велес, живее на ул. "Пирин" бр. 14, — за јаглен.

11) Вангелов Методија, калкулант во Град. трг. претпр. "Чука" живее на ул. "Маршал Тито" бр. 140, — за производи од прехранбена индустрија.

12) Горџов Миле, магационер во Хотел. угостит. претпр. "Шар", живее на ул. "Маршал Тито" бр. 160, — за алкохолни пијалоци.

13) Миленков Пецо, касап во Претпријатието за месо и леб "9 ноември", живее на ул. "Инвалидска" бр. 16, — за месо и производи од месо.

14) Илков Ангел, слаткар, во Претпријатието за слатки "Јагода", живее на ул. "Христо Ботев" бр. 29, — за млеко и млечни производи.

15) Давчев Јордан, шеф купопродајно одделение во Градското трговско претпријатие "Витамин", живее на ул. "Браќа Капчеви" бр. 5, — за производи од прехранбена индустрија (конзервиран емиш и зарзават).

XV. ЗА ШТИП И ОКОЛИЈАТА

1) Рубиша Монс, пословога во Металската работилница "Митко Цецов", живее на ул. "С. Малинов" бр. 1, — за производи на метална индустрија.

2) Плешков Киро, лимарски работник во Коларовквачкото претпријатие "Љ. Бубе", живее на ул. "Битолска" бр. 14, — за производи од метална индустрија.

3) Дачов Панче, директор на Дистрибутивното претпријатие "Брегалиница", живее на ул. "Станчева" бр. 14, — за столарски материјали и услуги.

4) Кочубов Донче, технички раководител, во Столар. молерско претпр. "Т. Коларов", живее на ул. "Кочо Рацин" бр. 27, — за столарски материјали и услуги.

5) Донев Илија, раководител, во Шивачка кооперација "Васил Догонџиски", живее на ул. "Кирил и Методи" бр. 20, — за производи од текстилна индустрија и конфекција.

6) Чучков Кирил, службеник во Претпр. "Гранап", — живее на ул. "Вита Поп-Јорданова" бр. 10, — за производи од текстилна индустрија.

7) Тодор Гапев, директор на Претпријатието "Рибник", живее на ул. "Генерал Апостолски" бр. 75, — за кожи и волна.

8) Сушевски Јордан, работник во Кондурациско претпријатие "В. Велев", живее на ул. "Горче Петров" бр. 7, — за производи на кожна индустрија.

9) Попов Трајко, техник во Градежното претпријатие "Вардар", живее на ул. "Гоце Делчев" бр. 21, — за градежни материјали и услуги.

10) Ристов Драган, талир во Градежното претпр. "Паруца", живее во с. Крупиште, — за градежни материјали и услуги.

11) Рибарски Тодор, службеник во Претпријатието "Исхрана" живее на ул. "Љупчо Иванов" бр. 14, — за земјоделски производи (емиш и зарзават).

12) Балванлиев Методи, службеник во ГНО, живее на ул. "Иво Рибар" бр. 7, — за колонијал.

13) Зуламов Јордан, зам. директор на Претпријатието "Калимерово", живее на ул. "Охридска" бр. 4, — за земјоделски производи.

14) Кајев Стојан, директор на Претпријатието "Калимерово", живее на ул. "Милојкова" бр. 19, — за земјоделски производи,

15) Шопова Милка, преподавателка во Гимназија "Сл. Стојменски", живее на ул. "Маршал Тито" бр. 8, — за производи на хемиска индустрија.

Сите напред наведени вешти лица се поставуваат за една година.

През. бр. 136/51 од 14-XII-1951 год. Скопје

Претседател на Државната арбитража
при Владата на НРМ

П. Лештаров, с.р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 26/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Мелани А. Ракип со седиште во Гостивар

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мелани А. Ракип

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 6866 од 28-IX-51 г. II—144—2823

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО Гостивар бр. 6513/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Никодин Николов Николовски со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никодин Николов Николовски

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 6513 од 10-IX-51 II—169—3297

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО Гостивар бр. 8943/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Шамиџија, Плако Имеров Алифеми со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: штампање на шамии. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Плако Имеров Алифеми

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 8943 од 29-X-51 II—169—3298

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО Гостивар бр. 6206/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Адем Абедина Шефки со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Абедина Шефки.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар бр. 6206 од 9-XI-51 г. II—169—3299

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар, бр. 7041/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 118, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Бојаџи Имеров Осман со седиште во село Јанче.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бојаџи Имеров Осман.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 7323 од 8-VIII-1951 год. II—139—2738

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 7831/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Спасе Митрев Радоешки со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Митрев Радоешки.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 8267 од 11-IX-1951 год. II—139—2739

Врз основа дозволата од ОНО—Дебар, бр. 8629/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 121, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Керими Мејдина Оломан со седиште во село Жировница.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Керими Мејдина Оломан.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Дебар, бр. 8752 од 29-IX-1951 год. II—142—2794

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Дебар, бр. 7175/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 165, рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Диша Шабан Суби со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диша Шабан Суби.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Дебар, бр. 4230 од 20-IV-1951 год. II—49—912

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Струмица, бр. 9493/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 508, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Глигор Костаков Тупоров со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Костаков Тупоров.

Од Поверен, за финансии на ГНО—Струмица, бр. 9493 од 5-IX-1951 год. II—139—2734

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Струмица, бр. 9103/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 507, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер, Глигор Андонов Босиљанов со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: берберско-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Андонов Босиљанов.

Од Поверен, за финансии на ГНО—Струмица, бр. 9103 од 5-IX-1951 год. II—140—2752

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Струмица бр. 3739/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 504, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Арастид М. Соколов со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арастид М. Соколов.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Струмица, бр. 3739 од 1-X-1951 год. П—144—2830

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Струмица бр. 7267/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 130, рег. бр. 512, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Крсто Андреев со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Андреев. Од Поверен. за финансии на ОНО—Струмица бр. 7267 од 16-X-1951 год. П—159—3109

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 1065/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Андон П. Прошевски со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Т. Прошевски.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 14 од 10-VII-1951 год. П—154—3028

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија бр. 6921/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 66, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Атанас Н. Тасев со седиште во Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Н. Тасев

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 127 од 10-VII-1951 год. П—157—3084

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија бр. 1927/46 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 117 занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација, Кирил Ј. Јосифов со седиште во Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: бојачиски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Ј. Јосифов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 10891 од 15-X-1951 год. П—159—3110

Врз основа дозволата до ОНО—Г'евгелија бр. 5228/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Петар Д. Шутов, со седиште во Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Д. Шутов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија бр. 21 од 10-VII-1951 год. П—159—3111

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 3361/46 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Алекса Г. Исиров со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на самари.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алекса Г. Исиров.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 555/51 год. П—134—2634

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 8014/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 102, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Рафаило Н. Апостолов со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рафаило Н. Апостолов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 8014 од 1-VIII-51 год. П—130—2567

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 1956/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Димчо Г. Кумов со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димчо Г. Кумов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 17373 од 1-VIII-51 год. П—130—2568

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 6454/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Тодор М. Кралев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор М. Кралев.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 6454 од 1-VIII-51 год. П—130—2569

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 3053/46 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 112, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија-калаџија, Ристо Николов Занов со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на казани и калаџување.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Николов Занов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 489 од 1-VIII-51 год. П—130—2570

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 10333/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Кирил Томов Делев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Томов Делев.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 17377 од 7-VII-51 год. П—130—2568

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 1572/45 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 109, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Панде Н. Дончев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде Н. Дончев.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Г'евгелија, бр. 485 од 1-VIII-51 год. П—131—2562

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 155/46 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 111, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Никола М. Јанов со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола М. Јанов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 488 од 1-VIII-51 год. П—130—2563

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 543/46 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Лазар Костадинов Камов со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Костадинов Камов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 486 од 1-VIII-51 год. П—130—2564

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 2806/46 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 105, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Илија Хаџи Петров со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Хаџи Петров.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 417 од 1-VIII-51 год. П—130—2565

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 9814/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 118, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Г'орге Т. Ников со седиште во Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и поправки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г'орге Т. Ников.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија бр. 9814 од 22-X-1951 год. II—161—3153

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 5408/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Димитар Д. Стоев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Д. Стоев.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 17236 од 10-V-1951 год. II—72—1357

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 12836/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Димитар Пандев Калковалиевски со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Пандев Калковалиевски.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 17372 од 10-V-1951 год. II—72—1364

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 5834/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Зафир Јованов Ристов со седиште во Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир Јованов Ристов.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 382 од 10-VII-51 год. II—133—2627

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 17346/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Гоце З. Георгиев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гоце З. Георгиев.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 204 од 10-VII-51 год. II—133—2628

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 1229/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 78 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебија, Мазлам Саитов Рушит со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мазлам Саитов Рушит.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 711 од 10-VI-51 год. II—133—2629

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 25/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Васил Р. Мижоров со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на самари.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Р. Мижоров.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 490 од 10-VII-51 год. II—134—2630

Врз основа дозволата од ОНО—Титов Велес, бр. 5267/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Кебапџија, Панчо Гонев Керметчиев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на кебапи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо Гонев Керметчиев.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 418 од 10-VII-51 год. II—134—2631

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 1477/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 77, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Томе Д. Нанов со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Д. Нанов.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 646 од 10-VII-51 год. II—134—2632

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евгелија, бр. 3017/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Хасан, Хасанов Алиев со седиште во град Г'евгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хасан Хасанов Алиев.

Од Поверен, за финансии на ОНО—Г'евгелија, бр. 17371 од 10-V-1951 год. II—134—2633

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1490/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Димитар Нацев Свирковски со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Нацев Свирковски.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 1350 од 26-III-1951 год. II—170—3323

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1478/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 105, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Славејко Стефанов Шалевски со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славејко Стефанов Шалевски.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 1427 од 26-III-1951 год. II—1703315

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1504/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Стефан Пандев Тозијев со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Пандев Тозијев.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 1344 од 26-III-1951 год. II—170—3316

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1286/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 293, рег. бр. 147, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Еко Асимов Усеиновски со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Еко Асимов Усеиновски.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 6240 од 14-IX-1951 год. II—170—3317

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 101/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар, Сотир Илиев Тасевски со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Илаев Тасевски

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен, бр. 3488 од 7-V-1951 год. II—170—3318

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО Ресен бр. 787/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 223, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Јоне Зарев Башевски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кондури.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоне Зарев Башевски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 2183 од 26-III-1951 год. II—169—3310

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1553/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Лазар Талев Радевски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Талев Радевски

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 1396 од 26-III-1951 год. II—169—3311

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 12511/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 91, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Клите Вангов Икономовски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Клите Вангов Икономовски

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 1434 од 26-III-1951 год. II—169—3312

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1505/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Петар Сотиров Доревски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Сотиров Доревски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 3256 од 28-IV-1951 год. II—169—3313

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1533/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 287, рег. бр. 144, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Леон Наумов Костадиновски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Леон Наумов Костадиновски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен, бр. 5529 од 24-VII-1951 год. II—170—3314

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 6244/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Реџеп Јонузи со седиште во село Речане.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп Јонузи.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 6244 од 18-IX-51 II—140—2751

Врз основа дозволата од ОНО—Валандово, бр. 1524/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-

ботилници на страна 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Коста Голев Василев со седиште во град Г'евѓелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Голев Василев.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евѓелија, бр. 529 од I-VIII-51 год. II—130—2566

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евѓелија, бр. 5866/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Коста М. Брзилов со седиште во Г'евѓелија.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува Петар М. Брзилов.
Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евѓелија, бр. 17232 од 10-V-51 год. II—72—1360

Врз основа дозволата од ОНО—Г'евѓелија, бр. 5665/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач-поткивач, Атанас З. Чугунџалиев со седиште во Г'евѓелија.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачко-поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас З. Чугунџалиев.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Г'евѓелија, бр. 17192 од 10-V-51 год. II—72—1362

Во текот на 1952 година во "Службен весник на НРМ" ќе се објавуваат сите огласи по следната

ОГЛАСНА ТАРИФА

- | | |
|--|----------|
| 1. Судски и службени огласи за секој збор по | 2 дин. |
| 2. Регистрации на државни стопански претпријатија од републиканско и локално значење | 500 дин. |
| 3. Промени во регистерот на државни стопански претпријатија | 350 дин. |
| 4. Здружени регистрации (регистрации и промени во регистерот) | 300 дин. |
| 5. Ликвидации | 300 дин. |
| 6. Регистрации на приватни занаетчиски дуќани и работилници | 350 дин. |
| 7. Лични карти | 85 дин. |
| 8. Разни огласи (свидетелства, работнички книшки, војнички документи и др.) | 70 дин. |

Во посочените износи е зарачунат и данокот на услуги 4%.

Огласите треба да се доставуваат во дупликација јасно напишани на пишурта машина или на рака.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 1952 година.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
144. Указ за привремено финансирање државните потреби на Народна Република Македонија за период јануар и — март 1952 година.	263
145. Решение за даночните стопи на данокот на доход	263
146. Наредба за поставување и заштита на планинарските знаци и планинарските технички помошни средства	265
147. Решение за тарифата за превоз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај	266
148. Решение за назначување вешти лица во НРМ	266